



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 12 март 1973
Скопје
Број 8 Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 3 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

60,

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУНОТ

Се прогласува Законот за тутунот, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година.

Број 03-679

28 февруари 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ТУТУНОТ

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Под тутун, во смисла на овој закон, се подразбираат растенијата од редот на никотиана табакум и никотиана рустика.

Член 2

Производството, преземањето и обработката на суровиот тутун во лист се врши според одредбите на овој закон.

Под производство на суров тутун во лист, во смисла на овој закон, се смета производството на тутунот расад, одгледувањето на тутун на нива и домашната манипулација со суровиот тутун.

Под преземање на суров тутун во лист, во смисла на овој закон, се подразбира предавањето на тутунот од страна на производителите на овластената организација за откуп на тутун и оценувањето на квалитетот при откупот.

Под обработка на суров тутун во лист, во смисла на овој закон, се смета неговата обработка со цел за добивање на ферментирани тутун.

Член 3

Не е дозволено неовластено држање, користење, купување и продажба на суров тутун во лист, како и нарежан тутун.

II. — ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН

Член 4

Со производство на суров тутун во лист можат да се занимаваат граѓани, граѓански правни лица и организации на здружен труд под условите одредени со овој закон (во натамошниот текст: производители).

Производството на суров тутун во лист од граѓаните и граѓанските правни лица го организира, преку соодветна меѓусебна стопанска соработка, организацијата на здружен труд која се занимава со производство и обработка или преработка на тутун (во натамошниот текст: овластена организација).

Производителите од став 1 на овој член можат да произведуваат суров тутун во лист само ако имаат претходно склучен договор за производство и преземање со организацијата од претходниот став.

Член 5

Производството на суров тутун во лист се организира по производните региони.

Под произведен регион, во смисла на овој закон, се смета, по правило, подрачјето на една општина.

Ако на подрачјето на една општина производството на тутун се врши на помали површини, производниот регион може да се протега и на подрачјата на две или повеќе соседни општини. Во таков случај производниот регион го определуваат договорно органите на управата надлежни за работите на земјоделството на заинтересираните општини.

Член 6

Овластена организација може да организира производство на суров тутун во лист доколку:

1. во еден произведен регион организира производство на суров тутун во лист најмалку на 100 ха;

2. на подрачјето на производниот регион, на кој организира производство на суров тутун во лист, има организирана работна единица со најмалку еден дипломиран земјоделски инженер и двајца земјоделски техничари на постојана работа на производство на тутун на површина до 300 ха и на секои започнати нови 200 ха уште по еден дипломиран земјоделски инженер и по двајца земјоделски техничари; со простории за работа на вработените и за сместување на тутунот; со средства за обработка на земјиштето, заштитата и одгледувањето на тутунот;

3. има обезбедено финансиски средства за авансирање на производството во висина од една третина од бруто вредноста на годишното производство на тутун, пресметано според просечната цена и просечниот принос од претходната година, како и средства за заштита на тутунскиот расад од болести и штетници.

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделството на чие подрачје се организира производството на тутун, утврдува со решение дали организацијата ги исполнува условите од став 1 на овој член. Решението се донесува по барање на заинтересираната организација.

Член 7

Овластената организација може да започне со склучување на договори за производство на суров тутун во лист со производителите само по добивање на решението од став 2 на член 6 на овој закон.

Ако решението од претходниот став се добие по почетокот на производната година, врз основа на тоа решение можат да се склучуваат договори само за наредната производна година.

Производната година, во смисла на овој закон, започнува со сеене на семето во леите.

Важноста на решението од член 6, став 2 на овој закон престанува со завршувањето на производната година во која ќе се утврди дека организацијата не се придржува за условите од член 6, став 1 на овој закон.

Како завршување на производната година, во смисла на овој закон, се смета времето до преземањето на суровиот тутун во лист произведен во таа производна година, а најдоцна до 31 март наредната година.

Ново решение од член 6, став 2 на овој закон на иста организација може да ѝ биде издадено дури по истекот на две производни години по годината кога престанала важноста на претходното решение.

Член 8

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделството, води регистар на овластените организации за организирање на производство на тутун, на кои им е издадено решение од член 6, став 2 на овој закон.

Член 9

Одредбите за производство на суров тутун во лист не се однесуваат на организациите што се занимаваат со производство на тутун во опитни и научни цели.

Член 10

Договорот за производство и преземање на суров тутун во лист од член 4, став 3 на овој закон мора, покрај другото, да содржи и одредби: за тутунските сорти и бројот на тутунските стракови одделно за секоја парцела од договорот; за меѓусебните права и обврски во поглед на обработката на земјиштето, сузбивањето на болестите и штетниците и одгледувањето на посевот; за обврската на организацијата за авансирање и давање на средства за репродукциони материјали (вештачко ѓубриво, средства за заштита на растенијата, семе и др.); за обврската на производителот договореното производство на суров тутун во лист да го предаде во целост само на организацијата со која има склучен договор; за обврската на организацијата договореното производство да го преземе во целост според договорените услови и цени кои не можат да бидат пониски од минималните откупни цени по сорти и класи и рокот за исплата на откупениот тутун.

Пред склучувањето на договорот од претходниот став, овластената организација е должна за концептот на договорот претходно да прибави мислење од соодветното здружение на тутуно-производителите.

Договорот се склучува во писмена форма и тоа најдоцна до 1 април во производната година.

Договорот од овој член, за една производна година и еден произведен регион, организацијата може да го склучи само со едно полнолетно лице од домаќинството.

Член 11

Производителот може да го договори своето производство на суров тутун во лист на подрачјето на еден произведен регион и за една производна година само со една овластена организација.

Обврските и правата на договорните страни, според одредбите на овој закон се уредуваат со договор.

Член 12

Секој производител е должен на секоја парцела на која сади тутун да стави таблица на која се наведува: личното име на производителот, број на договорот, сортата на тутунот и бројот на страковите.

Таблицата од претходниот став ја обезбедува овластената организација.

Член 13

Овластената организација е должна да води уредна евиденција на склучените договори во одделна книга.

Евиденцијата мора да ги содржи: називот, односно името и презимето на производителот, бројот на договорот, договорената површина за производство на тутун и бројот на договорените стракови по сорти на тутун.

Организацијата од став 1 на овој член е должна книгата од претходниот став да ја заклучи и да ја завери кај општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството на чие подрачје се врши договореното производство, а најдоцна до 15 мај во односната производна година.

Член 14

Се забранува ставање во промет и употреба на тутунско семе кое не е произведено од овластената организација, регистрирана при републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 15

Овластената организација, на производството што го организира, е должна да врши целосна превентивна заштита и борба против болестите и штетниците на тутунскиот расад.

Организацијата од претходниот став ја организира заштитата на расадениот тутун на нива, која непосредно ја спроведува производителот.

Ако на еден произведен регион повеќе овластени организации го организираат производството на суров тутун во лист, за извршувањето на нужните работи и мерки од ставовите 1 и 2 на овој член се должни да се договорат најдоцна до први март во тековната година. Ако во тој рок овластените организации не постигнат согласност, општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделството, на чие подрачје се врши договарањето за производството, ќе определи една од тие организации што ќе ги изврши работите и мерките за сметка на организациите кои не постигнале согласност.

III. — ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТУТУН

Член 16

Овластената организација е должна да го презема целиот договорен тутун од производителите во договорениот рок.

Производителот е должен целиот произведен суров тутун во лист да го испорача на овластената организација со која има склучен договор во смисла на член 4, став 3 на овој закон, а најдоцна до 31 март наредната година.

Преземањето на суровиот тутун во лист овластената организација го врши во производниот регион во пунктовите за преземање. Овие пунктови ги определува организацијата по претходно прибавено мислење на соодветното здружение на тутунопроизводителите.

Овластената организација го објавува на погоден начин времето и местото за преземање на суровиот тутун најмалку 30 дена пред денот определен како почеток на преземањето.

Овластената организација е должна пред почетокот на преземањето на суровиот тутун во лист во просториите, каде што се врши преземањето, да истакне примероци (мостри) на тутунот по класи, според мерилата за класификација на тутунот. Заверката на примероците (мострите) се врши во соодветна асоцијација на тутунското стопанство во присуство на претставник на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите.

Член 17

Свластената организација не може да преземе непосредно тутун од производител или од друго лице со кое нема склучен договор за производство и преземање на суров тутун во лист.

Член 18

Забрането е да се транспортира суров тутун во лист до организација со која сопственикот на тутунот нема склучен договор за производство и преземање на тутунот или до некое друго неовластено лице.

Член 19

Проценувањето на квалитетот на произведениот суров тутун в лист при неговото преземање го врши проценителот одреден од овластената организација што го врши преземањето на тутунот во присуство на производителот и претставникот на општинското здружение на тутунопроизводителите.

За проценител на овластената организација може да биде одредено лице кое има висока односно виша земјоделска школска подготовка со најмалку две односно четири години искуство во обработката на тутун или лице со најмалку средна земјоделска школска подготовка со најмалку пет години такво искуство.

Член 20

Преземањето на суров тутун во лист се врши според мерилата за квантитативна и квалитативна проценка.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство со согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија да пропише единствени мера за проценување на квалитетот на суровиот тутун во лист.

Овие мерила ќе применуваат откако за нив ќе се пропишат соодни минимални откупни цени.

Член 21

Во случај на спор на производителот на процената, повторнаоценка, во присуство на производителот, врши себна тричлена комисија, во чиј состав влегуваат еден претставник на Собранието на општината на работната организација што го презема тутунот и на општинското здружение на тутунопроизводителите.

Претставникот на Собранието на општината и на овластената организација мора да ги исполнува условите од член 19 став 2 на овој закон.

Претставникот на Собранието на општината го определува општинскиот орган на управата надлежен за работите земјоделството, најдоцна 30 дена пред почетокот на преземањето на тутунот.

Член 22

Процената на којата од претходниот член е конечна.

Член 23

Овластената организација е должна да обезбеди инструменти (техички помагала) за утврдување на влагата и пет во тутунот, кои ќе се користат при откупот на суровиот тутун во лист.

IV. — ОБРАБОТКА НА ТУТУН

Член 24

Со обработка на суров тутун во лист може да се занимава организација на здружен труд, ако ги исполнува следни услови:

1. да располага со капацитети за сместување, обработка и опрема обработка на суров тутун во лист најмалку за 500 суров тутун;

2. да има обезбедени стручни кадри за обработка на тутун и тојмалку двајца дипломирани земјоделски инженири и двајца стручњаци со најмалку средна земјоделска школска подготовка со работно искуство обработката на тутун од најмалку 2 години, вкупно до 500 тони и уште по еден диплом земјоделски инженер и по еден стручњак со алку средна земјоделска школска подготовка со нови 500 тони тутун.

Решение за тоа организацијата ги исполнува условите од првиот став донесува општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството, а не подрачје е седиштето на организацијата.

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на стопанството регистрира на организациите за обработка тутун.

На решението од став 2 на овој член ќе се применат одредбите од ставовите 4 и 6 од член 7 на овој закон.

Член 25

Обработката на суров тутун во лист се врши по постапката и на начин пропишани со југословенските стандарди односно по барање на купувачот.

V. — НАДЗОР

Член 26

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него, во поглед на одредбите за производство, преземање и обработка на суровиот тутун во лист, врши општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделската инспекција.

Надзор над прометот на обработениот тутун во лист и на преработките од него врши општинскиот орган на управата, надлежен за работите на пазаришната инспекција, според посебните прописи за прометот.

Надзор на извршувањето на одредбите од член 3 на овој закон врши и органот на службата за внатрешни работи.

Член 27

Ако општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделската односно пазаришната инспекција, не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа ќе ја изврши републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската односно пазаришната инспекција на товар на општината чиј орган бил должен таа работа да ја изврши.

Член 28

Земјоделскиот инспектор, покрај овластувањата што ги има според општите прописи за организациите надлежни за работите на земјоделската инспекција, е овластен и да:

1. врши преглед на земјиштето на кое се произведува или ќе се произведува тутунов расад или тутун на нива;

2. врши преглед на тутунов расад и преглед на тутун на нива;

3. нареди да се уништи тутунов расад или тутун на нива ако производителот не склучил договор за производство со овластена организација (член 4), а тоа не го стори ни во рокот што ќе го одреди земјоделскиот инспектор;

4. врши преглед на книгите, договорите и другите документи на производителите и доработувачите на тутун;

5. прибира податоци и известувања од одговорните лица, сведоци, вешти и други лица кога е тоа потребно;

6. привремено, со одлука на надлежниот орган, да го одзема тутунот односно семето, како и другите предмети и средства што биле потребни за извршување на стопанскиот престап односно прекршокот, предвиден со овој закон, кога одземањето е предвидено како заштитна мерка со член 40 на овој закон;

7. врши претрес на просториите на производителите, како и претрес на физички лица и транспортни средства при постоењето на основано сомнение дека неовластено држат, користат, купуваат или продаваат тутун. Претресот се врши според прописите за прекршочната постапка, со тоа што наредбата за претрес ја потпишува старешината на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделската односно пазаришната инспекција; и

8. врши и други работи кои со закон или посебни прописи се ставени во негова надлежност. Пазаришниот инспектор, покрај овластувањата што ги има според општите прописи за организациите

надлежни за работите на пазаришната инспекција, е овластен да ги врши и работите од точките 4—8 од претходниот став.

Член 29

Земјоделскиот инспектор е должен да собира и да ги обработува податоците кои се однесуваат: на организациите што вршат производство на суров тутун во лист на подрачјето на односната општина; на површините на кои во одделни производни години организациите вршат производство сами или во соработка со производителите; на бројот на договорените стракови по сорти на тутун, на количествата на откупениот тутун по сорти, класи и цени; на бројот на барањата за поднесување на пријави за поведување на постапка за стопански престапи и прекршоци, како и за бројот на уважените и неуважените пријави за поведување на постапки за стопански престапи и прекршоци.

Член 30

Производителите и овластените организации се должни на земјоделскиот односно пазаришниот инспектор и на органот на службата за внатрешни работи да му овозможат вршење на надзор и да му даваат податоци со кои располагаат, а се од важност за извршувањето на овој закон.

Член 31

Кога земјоделскиот односно пазаришниот инспектор утврди постоење на стопански престап или прекршок, предвидени со овој закон, тој е должен без одлагање да поднесе до надлежниот јавен обвинител односно судија за прекршоци пријава за поведување на постапка за стопански престап односно прекршок.

Органот на кој му е поднесена пријава е должен подносителот на пријавата да го извести за резултатот по неа.

Земјоделскиот односно пазаришниот инспектор може да изјави жалба против решението на судијата за прекршоци, донесено по пријавата на инспекторот.

Член 32

Кога земјоделскиот односно пазаришниот инспектор во вршењето на надзор утврди дека прописот или мерката не е применета или не е правилно применета, ќе нареди со решение организацијата односно производителот да ја отстрани неправилноста во определен рок.

Жалбата против решението од претходниот став не го задржува извршувањето на решението.

Земјоделскиот односно пазаришниот инспектор може да го одложи извршувањето на решението против кое е изјавена жалба, ако одлагањето нема да предизвика штета која тешко може да се надомести.

Член 33

Својството на земјоделски односно пазаришен инспектор, во вршењето на надзор, инспекторот го докажува со посебна легитимација.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство односно републичкиот секретар за индустрија и трговија да го пропише образецот на легитимацијата.

VI. — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд ако:

1. неовластено држи, користи, купува или продава суров тутун во лист како и режан тутун (член 3);

2. произведува суров тутун во лист без договор со овластена организација (член 4 став 3);

3. организира производство на суров тутун во лист или го обработува без претходно добиено решение од член 6, став 2, односно од член 24, став 2 на овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 6.000 динари ќе се казни за стопански престап од претходниот став и одговорното лице во организацијата.

Член 35

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап овластената организација ако:

1. неовластено држи, користи, купува или продава суров тутун во лист ико и режан тутун (член 3);

2. врши обработка на фов тутун во лист спротивно на постапката и нивот пропишани со југословенските стандарди (лен 25).

Со парична казна од 1.0 до 6.000 динари ќе се казни за прекршок од претходниот став и одговорното лице во организацијата.

Член 3

Со парична казна од 50 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок овластената организација ако:

1. склучи договор спротно на член 10, став 3 на овој закон;

2. не води правилно еџенција за договореното производство на суртутун во лист или не ја заклучи и не ја подв книгата на заверка до надлежниот орган во опрелениот рок (член 13);

3. стави во промет или употреби за производство на тутун — тутунско сѐ што не е произведено од организација регистрирана при републичкиот орган на управата, нежен за работите на земјоделството (член 14 ст 1);

4. не врши целосна ивентивна заштита и борба против болестите и егениците на тутуновиот расад или ако не оргтира заштита на расадениот тутун (член 15 а 1 и 2);

5. од неоправдани причини не го преземе од производителот договорени фров тутун во лист или ако не го објави врет и местото за преземање на суровиот тутун во лист (член 16 став 1 и 4);

6. презема тутун непосо од производител или од друго лице, со којма склучен договор за производство и преземање суров тутун во лист (член 17);

7. не обезбеди инструси (технички помагала) за утврдување на вла и песокот во тутунот (член 23);

8. на земјоделскиот односно пазаришниот инспектор му оневозможи вршена надзор (член 30).

Со парична казна од 06 500 динари ќе се казни за прекршок од претходниот став и одговорното лице во организацијата.

Член 4

Со парична казна од 50 3.000 динари ќе се казни за прекршок оргадацијата на здружен труд ако:

1. своето производство фров тутун во лист за една производна година сѐ што е произведен регион го договори со повеќестени организации (член 11);

2. на парцелата на која тутун не стави таблица (член 12 став 1);

3. стави во промет или реби за производство на тутун тутунско сѐ што не е произведено од овластена организација регистрирана при републичкиот орган на управата за работи на земјоделството (член 14);

4. целиот произведен тзо лист не го испорача во определен рок и закон на овластена организација (член 15 2);

5. на земјоделскиот односно пазаришниот инспектор му оневозможи вршење на надзор (член 30).
Со парична казна од 200 до 500 динари ќе се казни за прекршок од претходниот став и одговорното лице во организацијата.

Член 38

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанско правно лице ако:
1. неовластено држи, користи, купува или продава суров тутун во лист како и режан тутун (член 3);

2. врши производство на суров тутун во лист без договор со овластена организација (член 4 став 3);

3. своето производство на суров тутун во лист за една производна година во еден производен регион го договори со повеќе овластени организации (член 11);

4. на парцелата на која сади тутун не стави таблица (член 12 став 1);

5. стави во промет или употреби за производство на тутун тутунско семе што не е произведено од овластена организација регистрирана при републичкиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделството (член 14);

6. целиот произведен суров тутун во лист не го испорача во определен рок со овој закон на овластена организација (член 16 став 2);

7. на земјоделскиот односно пазаришниот инспектор му оневозможи вршење на надзор (член 30).
Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се казни граѓанин за прекршок од претходниот став.

Член 39

Со парична казна од 1.000 до 10.000 ќе се казни организација на здружен труд, граѓанско правно лице или граѓанин ако со свои транспортни средства пренесува односно превезува или се обиде да пренесе односно превезе суров тутун во лист до организација со која производителот нема склучен договор за производство и преземање на тутунот (член 18).

Член 40

Покрај паричната казна за стопански прекршок или прекршок од член 34, став 1, точка 1 и 2 од член 35, став 1 точка 1 и 2, од член 36, став 1 точка 3, од член 37, став 1 точка 3 и од член 38, став 1 точка 1, 2 и 5 во врска со став 2 на тој член, ќе се изрече и заштитна мерка одземање на тутунот односно семето, како и предметите и средствата што биле употребени за извршување на сторените повреди на законот.

Член 41

Привремено одзементиот тутун по член 28, точка 6 на овој закон задолжително се предава на најблиската овластена организација.

Овластената организација е должна да го прими привремено одзементиот тутун на начин предвиден за редовно преземање на суров тутун во лист, а противвредноста на тутунот да ја чува како депозит до конечната одлука на органот кој одлучува по стопанскиот престап или прекршок.

VII. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Организациите кои на денот на влегувањето во сила на овој закон имаат добиено потврда по член 3 односно 15 од постојниот закон за тутун („Службен весник на СРМ“ бр. 14/69) можат, врз основа на таква потврда, да произведуваат суров тутун во лист сами или во соработка со граѓани и граѓански правни лица односно да вршат обработка на таков тутун само во производната 1972 година.

Член 43

Сите предмети започнати пред влегувањето во сила на овој закон ќе бидат окончани според прописите што важеле до неговото влегување во сила.

По исклучок од претходниот став по несвршените предмети по барањата за издавање на потврди од член 3 односно 15 од постојниот закон за тутун, ќе се издаваат решенија од став 2 од член 6, односно од став 2 на член 24 од овој закон до колку барателот ги исполнува условите од став 1 на член 6 односно од став 1 на член 24 од овој закон.

Член 44

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за тутун („Службен весник на СРМ“ бр. 14/69), освен членовите 10, 11, 12 и 14 според кои ќе се изврши преземањето на суровиот тутун во лист од родот во 1972 година.

Член 45

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

61.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд за инвестиции во здравството, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија по донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 февруари 1973 година.

Број 03-683
28 февруари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО

Член 1

За обезбедување на средства за инвестиции во здравството се формира Републички фонд за инвестиции во здравството (Фонд).

Член 2

Фондот има својство на правно лице. Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 3

Фондот има статут. Статутот го донесува управниот одбор на Фондот.

Член 4

Задача на Фондот е да обезбедува средства за кредитирање на инвестициите во областа на здравството.

Член 5

Приходи на Фондот се:
1. 25 проценти од основниот данок на промет на лекови;

2. ануитетите од доделените кредити од Републиката на здравството;

3. средствата што ќе ги издвојат заедниците на здравствено осигурување на работниците и земјоделците;

4. банкарски кредити;

5. средствата што за таа цел ќе ги издвојат работните и други организации;

6. камата од дадените кредити и камата од орочените средства;

7. заеми; и

8. други приходи.

Висината на средствата во точка 3 се уредува со општествен договор.

Член 6

Средствата на Фондот ќе се користат за учество во кредитирањето на инвестициите во областа на здравството и тоа:

1. за изградба на нови и реконструкција на постојните амбулантно-диспанзерски објекти и објекти на медицинските единици на село, како и за набавка и монтажа на медицинска опрема во овие објекти — 80% од средствата на Фондот;

2. за изградба на нови и реконструкција на постојните објекти на стационарните здравствени работни организации и за набавка и монтажа на медицинска опрема во овие објекти — 20% од средствата на Фондот.

Член 7

Право на користење на средствата на Фондот имаат здравствените работни организации, општината и Републиката (корисници).

Средствата на Фондот се употребуваат според Програмата што ја донесува Управниот одбор во согласност со републичката програма за развиток на мрежата на здравствените работни организации.

Со Програмата на Фондот, се определуваат поблиските услови за користење на средствата на Фондот.

Член 8

Утврдувањето и распоредувањето на приходите и расходите на Фондот се врши со финансиски план.

Финансискиот план го донесува Управниот одбор на Фондот.

На Финансискиот план на Фондот дава согласност Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Финансискиот план на Фондот треба да биде во согласност со одобрената програма на Фондот.

Член 9

Средствата од Фондот на корисниците им се даваат во вид на кредит, со камата и под услов корисникот на кредитот да обезбеди сопствено учество.

Член 10

Каматната стапка не може да биде повисока од 5% годишно, рокот на враќање подолг од 10 години, а сопственото учество помало од 30% од износот на доделениот кредит.

Член 11

Кредитот се дава врз основа на конкурс.

Член 12

Со Фондот управува Управен одбор.

Управниот одбор на Фондот има 17 члена.

Седум членови на Управниот одбор на Фондот ги именува Собранието на СР Македонија, пет членови делегира Заедницата на здравствените установи на СР Македонија, три члена делегира Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и два члена делегира Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците.

Управувањето со Фондот се засновува врз начелата на општественото управување.

Член 13

Статутот на Фондот го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Одобрување на програмата на Фондот и одобрение на завршната сметка на Фондот дава Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Завршната сметка на Фондот ја донесува Управниот одбор на Фондот.

Член 14

Стручните и административно-финансиските работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 15

Првата седница на Управниот одбор на Фондот ја свикува Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика во рок од 60 дена по влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

62.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1971—1975 ГОДИНА

Се прогласува Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1971—1975 година.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година.

Број 03-676

28 февруари 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1971—1975 ГОДИНА

Член 1

За учество во изградбата и опремувањето на нестопански објекти од општ интерес за Републиката во периодот 1971—1975 година се определуваат следниве износи и корисници:

— Универзитет „Кирил и Методиј“

а) за довршување на првата фаза на Правниот, Економскиот и Филозофскиот факултет и градба на Ректоратот	52.600.000 дин.
б) за опремување на факултетите	10.000.000 дин.
— Македонска академија на науките и уметностите	40.000.000 дин.
— Републичка заедница на образованието	
а) за градба и адаптација на објекти за студентски домови	40.000.000 дин.
б) за градба на младинско-студентско летувалиште	10.000.000 дин.
в) за адаптација и опремување на	

ученички домови	5.000.000 дин.
г) за опремување на средните училишта	10.000.000 дин.
— Висока музичка школа за изградба на школата	8.000.000 дин.
— Македонски народен театар — за изградба на зградата на оперско-балетскиот театар	25.000.000 дин.
— Радио-телевизија Скопје — за реализација на програмата	30.000.000 дин.
— Новинско-издавачкото претпријатие „Нова Македонија“ — за реализација на програмата	10.000.000 дин.
— Институт за фолклор — за изградба на зградата на Институтот	2.000.000 дин.
— Републички фонд за унапредување на културните дејности за заштита на спомениците	5.000.000 дин.
— Главен штаб за народна одбрана за потребите на општонародната одбрана	20.000.000 дин.
— Републички секретаријат за внатрешни работи — за потребите на јавната безбедност и за Училиштето за внатрешни работи	35.000.000 дин.
— Градба на депозитни библиотеки и набавка на библиобуси	6.500.000 дин.
— Градба на регионални архиви	5.000.000 дин.
— Градба на музејска зграда	6.000.000 дин.
— Градба на објекти за физичка култура	15.000.000 дин.
— Градба на објекти за техничка култура	5.000.000 дин.

Се овластува Извршниот совет да ги определи општите услови за начинот на учеството во адаптацијата и опремувањето на објектите од став 1, алинеја 3, точка в и г, како и корисниците и поблиските услови за начинот на учеството во изградбата и опремувањето на објектите од став 1, алинеја 12—16.

Член 2

За изградба и опремување на објектите од претходниот член ќе се употребат средствата што ќе се остварат од делот на републичкиот данок на промет на стоки на мало, наменети за нестопански инвестиции, во износ од 340.100.000 динари.

Член 3

За изградба и опремување на Оперско-балетскиот театар, покрај средствата од 25.000.000 динари предвидени во член 1 од овој закон, ќе се обезбедат средства во износ од 27.000.000 динари по 1975 година.

Член 4

Се овластува Извршниот совет, во зависност од приливот на средствата, да ги утврдува износите по години за одделни корисници.

Член 5

Средствата од овој закон им се доделуваат на корисниците без обврска на враќање.

Инвеститорите се должни со предвидените средства во член 1 од овој закон, со сопственото и друго учество, да го обезбедат конечното довршување на објектите за целосно вршење на нивната функција.

Член 6

Финансиските работи ги врши Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 7

Искористените средства во 1971 и 1972 година ќе се засметуваат во износите на одделни корисници утврдени во член 1 на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

63.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ПРИХОДОТ ОД ИЗНАЈМЕНИ УВЕЗЕНИ ФИЛМОВИ

Се прогласува Законот за данок на приходот од изнајмени увезени филмови,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 27 февруари 1973 година.

Број 03-682

28 февруари 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДАНОК НА ПРИХОДОТ ОД ИЗНАЈМЕНИ УВЕЗЕНИ ФИЛМОВИ

Член 1

На приходот остварен со изнајмување на увезени филмови се плаќа данок за изнајмување на увезени филмови на начин и по постапка утврдена со овој закон

Член 2

Обврзници на данокот се организациите на здружен труд што вршат изнајмување на странски филмови.

Член 3

Основица на данокот е вкупниот износ на приходот што обврзникот на данокот го остварува во текот на годината од изнајмени увезени филмови.

Данокот се плаќа на основницата од став 1 на овој член по стапка од 10% за обврзниците што изнајмуваат филмови.

Член 4

Данокот ќе се уплатува на сметката на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата.

Средствата остварени од данокот се користат за помагање и унапредување на домашното филмско творештво и домашното филмско производство.

Член 5

Поблиски прописи за начинот на пресметување и уплатување на данокот ќе донесе Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите на член 1, 2 и 3 се применуваат од 1 јануари 1973 година.

64.

Врз основа на член 152, став 5 Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за определување стапката на придонесот за запослување, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година.

Број 03-680
28 февруари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за определување на стапката на придонесот за запослување („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66 и 26/69 год.) во член 1 бројот „1%“ се заменува со бројот „0,75“.

Член 2

Членот 1а се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од први јануари 1973 година.

65.

Врз основа на Амандманот VI, точка 1, став 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, и седницата на Соборот на општините, одржана на 27 февруари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија во 1973 година, утврдени во износ од 51.000.000 динари во точка 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата, републиките и автономните покраини за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 71/72), ќе се користат за нестоковни и стоковни плаќања за потребите на репуб-

личките органи, општинските собранија, установите, општествените организации и граѓанските правни лица, како и за намирување на други потреби на Републиката, и тоа:

- | | |
|--|------------------|
| 1) за нестоковни плаќања — до износ од | 9.730.000 динари |
| 2) за стоковни плаќања до износ од | 39.520.000 „ |

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа точка се издвојува износот од 1.000.000 динари за намирување на непредвидени и недоволно предвидени расходи на Републиката (резерва), како и износ од 750.000 динари за намирување на потребите на Собранијата на општините и Заедницата на општините и градовите на Македонија.

2. За користење на средствата од резервата одлучува Извршниот совет. Извршниот совет правото на располагање со резервата, до висина од 10.000 динари, може да го пренесе на републичкиот секретар за финансии.

3. Од вкупниот износ на девизите, утврдени во точка 1 на оваа одлука, можат да се користат 75% во девизи кои се од значење за одржувањето на ликвидноста на меѓународните плаќања, а 25% во други девизи.

Извршниот совет може придржувајќи се за соодносот од претходниот став, да одобрува користење на девизи на одделни корисници и во сооднос поинаков од односот определен во став 1 на оваа точка.

4. Се овластува Извршниот совет да врши пренесување на распоредените износи на девизи во резервата, по претходно прибавена согласност од корисниците, доколку не ќе можат да ги искористат распоредените девизни средства според оваа одлука.

5. Се овластува републичкиот секретар за финансии да врши распоред од износот на девизите од точка 1, став 2 на оваа одлука предвиден за собранијата на општините и Заедницата на општините и градовите на Македонија.

6. Со распоредот на девизите за 1973 година, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврдуваат, во границите на износите од точка 1, став 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизи за одделни корисници.

7. Утврдениот износ на девизите според оваа одлука на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе го распореди по факултети Универзитетот во Скопје.

8. Извршниот совет ќе му поднесе на Собранието на Социјалистичка Република Македонија извештај за користењето на девизите според оваа одлука до 30 април 1974 година.

9. Износите на девизите што се искористени во 1973 година, до донесувањето на оваа одлука, се засметуваат во износите на одделни корисници утврдени со посебниот распоред.

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1973 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-609
28 февруари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА

Ред. бр.	Корисник	Изразено во динари	
1	2	3	
1.	Собрание на СР Македонија		
	— нестоковни плаќања	100.000	
	— стоковни плаќања	400.000	500.000
2.	Извршен совет		
	— нестоковни плаќања	250.000	
	— стоковни плаќања	3.000.000	3.250.000
3.	Македонска Академија на науките и уметностите		
	— нестоковни плаќања	50.000	
	— стоковни плаќања	30.000	80.000
4.	Републички секретаријат за образование и наука		
	— нестоковни плаќања		200.000
5.	Републички секретаријат за култура		
	— нестоковни плаќања		300.000
6.	Републички секретаријат за внатрешни работи		
	— нестоковни плаќања	300.000	
	— стоковни плаќања	5.500.000	5.800.000
7.	Главен штаб за народна одбрана		
	— стоковни плаќања		400.000
8.	Републички секретаријат за здравство и социјална политика		
	— нестоковни плаќања	200.000	
	— стоковни плаќања	600.000	800.000
9.	Републички секретаријат за индустрија и трговија		
	— нестоковни плаќања		50.000
10.	Републички секретаријат за земјоделство и шумарство		
	— нестоковни плаќања	120.000	
	— стоковни плаќања	100.000	220.000
11.	Републички секретаријат за економски односи со странство		
	— нестоковни плаќања		100.000
12.	Секретаријат за односи со странство		
	— нестоковни плаќања		50.000
13.	Републички хидрометеоролошки завод		
	— нестоковни плаќања	50.000	
	— стоковни плаќања	700.000	750.000
14.	Републички завод за статистика		
	— стоковни плаќања		2.600.000
15.	Републичка геодетска управа		
	— нестоковни плаќања	50.000	
	— стоковни плаќања	800.000	850.000
16.	Републички фонд за научно-истражувачки работи		
	— нестоковни плаќања	1.000.000	
	— стоковни плаќања	1.600.000	2.600.000
17.	Републичка комисија за културни врски со странство		
	— нестоковни плаќања		800.000
18.	Универзитет „Кирил и Методиј“		
	— Скопје		
	— нестоковни плаќања	400.000	
	— стоковни плаќања	5.000.000	5.400.000
19.	Народна и универзитетска библиотека		
	— нестоковни плаќања	40.000	
	— стоковни плаќања	400.000	440.000
20.	Архив на Македонија		
	— нестоковни плаќања	40.000	
	— стоковни плаќања	60.000	100.000

1	2	3
21.	Македонски народен театар	
	— стоковни плаќања	5.500.000
22.	Радио-телевизија — Скопје	
	— нестоковни плаќања	1.500.000
	— стоковни плаќања	8.500.000 10.000.000
23.	Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македонија“	
	— нестопански плаќања	1.500.000
24.	Републичка комисија за верски прашања	
	— нестопански плаќања	750.000
25.	Собрание на град Скопје	
	— нестоковни плаќања	370.000
	— стоковни плаќања	650.000 1.020.000
26.	Народна банка на Македонија	
	— нестоковни плаќања	100.000
	— стоковни плаќања	680.000 780.000
27.	Служба на општественото книговодство	
	— Централа во Скопје	
	— нестоковни плаќања	50.000
	— стоковни плаќања	500.000 550.000
28.	Сојуз на заедниците на здравственото осигурување на Македонија	
	— нестоковни плаќања — лекување	800.000
29.	Стопанска комора на Македонија	
	— нестоковни плаќања	200.000
30.	Стрелачки сојуз на Македонија	
	— стоковни плаќања	500.000
31.	Сојуз на радиоаматерите на Македонија	
	— стоковни плаќања	300.000
32.	Сојуз на организациите за физичка култура на Македонија	
	— нестоковни плаќања	100.000
	— стоковни плаќања	500.000 600.000
33.	Центар за примена на радиоизотопи во стопанството на СР Македонија	
	— стоковни плаќања	300.000
34.	Завод за студии и проектирања	
	— стоковни плаќања	300.000
35.	Дирекција за координација на интегралниот развој на сливот на реката Вардар	
	— нестоковни плаќања	60.000
36.	Хидро-биолошки завод — Охрид	
	— нестоковни плаќања	50.000
	— стоковни плаќања	500.000 550.000
37.	Висока музичка школа — Скопје	
	— нестоковни плаќања	150.000
	— стоковни плаќања	100.000 250.000
ВКУПНО:		49.250.000

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 03-609
28 февруари 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

66

Врз основа на член 145, став 2 од Деловникот на Собранието на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Републичкиот собор, Соборот на општините, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор, одржани на 27 февруари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА НА ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. Се формира Комисија за проучување на прашањата на заштитата на човековата околина (Комисијата).

2. Комисијата има за задача да го проучи на чинот на кој законски и нормативно е уредена заштитата на човековата околина, организацијата на вршењето на заштитата во остварувањето на правата и должностите на Републиката и организирање на научно-истражувачката работа во оваа област.

Комисијата, до крајот на 1973 година, ќе му поднесе на Собранието извештај со констатации за состојбата, и ќе предложи мерки односно донесување на прописи за подоследно остварување на заштитата и за конкретна организација на вршењето на работата од оваа област во Републиката.

3. Комисијата се состои од претседател и 20 членови. Претседателот и 10 члена се избираат од редот на пратениците на Собранието и тоа по 2 пратеника од секој собор, а другите членови од редот на општествено-политичките, научните, стручните и други јавни работници.

Претседателот и членовите на Комисијата ги избираат соборите на одделни седници.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-618

28 февруари 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

67.

Врз основа на член 23, точка 4 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува дека на Гулен Махмут, пратеник на Републичкиот собор, избран во Изборната единица Тетово I му престанува пратеничкиот мандат поради уважување на оставката.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-620

28 февруари 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

68.

Врз основа на член 123, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27. II. 1973 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27. II. 1973 година, разгледувајќи ја состојбата на крводарителството во Републиката констатира:

Во изминатиот период се постигнати извесни резултати за обезбедување крв и крвни продукти, благодарение на напорите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и другите организации и надлежните органи. Посебно место и улога во акцијата за омасовување на доброволните дарители на крв имаат организацијата на Црвениот крст и Републичкиот координационен одбор за крводарителство.

Меѓутоа, со развитокот на општествените сили, со напредокот на модерната медицина, порастот на несреките, а особено на сообраќајните несреки, и интересите на народната одбрана, се зголемуваат потребите од крв и нејзините продукти како и потребата за создавање на нивни резерви.

Со количествата крв што сега се собираат не можат да се задоволат тековните потреби од крв, ниту да се создадат потребни резерви од нејзините продукти.

За ваквата состојба придонесе неадекватната организираност на општеството за собирање крв. Во досегашната практика организирано прибирање крв од доброволни дарители вршеа Институтот за трансфузиологија и хематологија, преку свои екипи според годишниот план прифатен од Главниот одбор на Црвениот крст на Македонија и од општинските одбори на Црвениот крст. Почетни чекори за организирано прибирање крв прават и станиците за трансфузија на крв при медицинските центри во Битола и Титов Велес, а другите станици и кабинети сè уште не се организирани, ниту се кадровски и материјално опремени.

Отсушноста на заедничка и координирана активност на општините, Сојузот на синдикатите, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, Сојузот на младината, заедниците на здравственото осигурување, организациите на здружен труд, а особено на оние од областа на здравството, придонесе планираните потреби од крв (2—4 отсто од населението), да се остваруваат само со 1—1,1 отсто.

Во областа на крводарителството постојат повеќе отворени прашања меѓу кои во прв ред е прашањето за програмирање и планирање на прибирањето на крв, обезбедувањето на финансиски средства за организирано снабдување и преработка на крв, отсуство на континуирана пропагандна дејност за мотивирање на граѓаните за крводарителство, нерешениот статус на дарителот на крв и сл.

Крводарителството кое треба да се остварува врз начелото на доброволност, анонимност и бесплатност, во голема мера е сведено на прибирање на фамилијарна и другарска крв.

За проблематиката на крводарителството, расправале општествени и општествено-политички организации, донесувани се ставови и заклучоци кои во практиката недоволно се реализирани.

Поаѓајќи од наведените констатации, а со цел крводарителството да стане грижа на целото општество и за да се постигнат што подобри резултати на полето на крводарителството, Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ПРЕПОРАКА

ЗА НАТАМОШНО ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО

1. Доброволноста и анонимноста треба да станат единствен систем на крводарителството, а прибирањето крв од роднини и другари во наредниот период треба постепено да се напушта.

2. Омасовувањето на крводарителството треба да се остварува со активна системна и координирана дејност на: Републичкиот координационен одбор и општинските тела за крводарителство, организациите на Сојузот на синдикатите, организациите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, организациите на Сојузот на младината, организациите на Црвениот крст, организациите на здружениот труд и нивните асоцијации, стручните здруженија и други.

Особено треба да се ангажираат здравствените организации на здружениот труд, бидејќи снабдувањето со крв и крвни продукти е составен дел на здравствената дејност.

Неопходно е, исто така, да се ангажираат и заедниците на здравственото осигурување за создавање услови за извршување на задачите на крводарителството.

3. Републичкиот координационен одбор и општинските тела за крводарителство треба и натаму да ја насочуваат својата активност за обезбедување синхронизирана дејност на сите општествени фактори за поефикасно решавање на прашањата во врска со доброволното давање крв.

Треба да се настојува што е можно побрзо да се формираат координациони тела во оние општини во кои досега такви не се формирани.

4. Општините треба да им посветат посебно внимание на проблемите, развојот и унапредувањето на крводарителството и да му дадат соодветно место во своите планови за општествено-економскиот развојот и програмите за здравствена заштита како и во плановите за општонародната одбрана.

Крводарителството треба да биде составен дел и на програмите и плановите за работа на здравствените организации на здружен труд, како и на програмите на заедниците на здравственото осигурување.

5. Од особено значење е и активното вклучување на организациите на здружен труд во напорите за подобрување на состојбата на крводарителството, преку остварување на најтесна соработка со организациите на Црвениот крст, координационите тела за крводарителство и другите органи и организации во општината.

Организациите на здружен труд би требало во своите самоуправни акти да предвидат гарантирање на соодветни права односно погодности (бенефиции) на крводарителот (гарантирање на надоместок на личен доход за времето што не го поминал на работа заради давањето крв, ослободување од работа на денот на давањето крв и др.), што би придонесло за омасовување на крводарителството.

6. Пропагандната активност за омасовување на крводарителството треба да биде програмирана подолгорочно и да се заснова врз стручни сознанија при што особено треба да се изградува чувството дека доброволното давање крв претставува општествена обврска на секој граѓанин.

7. Потребно е да се оствари поголема јавност во работата на организациите што се занимаваат со активност на полето на крводарителството. Здравствените организации на здружен труд, особено Институтот за трансфузиологија и хематологија, станиците и кабинетите за трансфузија на крв, треба секоја година на соодветен начин да ја запознаваат јавноста за количествата на собра-

ната и употребената крв, нејзината преработка, како и за трошоците во врска со собирањето, обработувањето и давањето крв.

8. Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците и Заедницата на здравствените работни организации на СРМ, треба да го проучат прашањето и да предложат соодветни решенија за обезбедување сигурна гаранција на крводарителот дека ќе може да добие крв, кога за тоа ќе има потреба.

9. Извршниот совет на Собранието на СРМ, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците и Заедницата на здравствените работни организации на СРМ треба да го проучат прашањето на организацијата на крводарителството и да предложат соодветни решенија за создавање на сигурни материјални извори во врска со собирањето и преработката на крв, како и за пропагандната активност за оваа цел.

10. Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика, во соработка со Медицинскиот факултет во Скопје и Републичкиот завод за здравствена заштита треба да преземат мерки за оспособување на здравствената дејност за прибирање крв и трансфузија, со оспособување на кадри за трансфузија, особено во оние здравствени организации на здружен труд во кои постојат одделенија што вршат хируршки зафати.

11. Крводарителството треба да најде соодветно место и во плановите на здравственото проветување.

Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика, Републичкиот секретаријат за образование и наука и Републичкиот завод за унапредување на школството треба да го проучат прашањето за вклучување на крводарителството и во наставните планови на основните, средните и високите школи.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-644

28 февруари 1973 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

69.

Врз основа на член 1 став 2 и член 4 од Законот за повластите на младината и децата во патничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 16/67), во согласност со републичкиот секретар за образование, наука и култура и републичкиот секретар за финансии, републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТИЦИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ ПОВЛАСТИЦИ

Член 1

Во членот 5 од Правилникот за начинот на користење на повластите и за пресметување на надоместоците за искористените повластици („Службен весник на СРМ“ бр. 19/67 и 24/70), износот „9,70“ се заменува со износот „13,00“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-410/1

20 февруари 1973 година

Скопје

Републички секретар за
индустрија и трговија,

Маткалиев Стојан, дипл. инж.

По извршеното сравнување, установено е дека во Законот за внатрешни работи, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, се поткраднале грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Во член 2 став 1 ред 8, почетната буква на „Службата за јавна безбедност“ треба да отпочнува со мала буква. Истото се однесува на член 43 точка 2, член 100 став 1 ред 3, 102 став 1 ред 1, 152 ред 5 и 154 точка 1.

2. Во член 39 ред 3, по зборот „надвор“ да стои зборот „од“, а цртичката се брише.

3. Во член 40 ред 7 и член 43 став 3 ред 6 почетната буква на „службата за државна безбедност“ треба да отпочнува со голема буква.

4. Во член 43 став 3 ред 6, по зборовите „Службата за државната безбедност“, се додаваат зборовите „ако вршат оперативно-аналитички работи“.

5. Во член 77 став 5 ред 2 зборовите: „Со оглас за слободно работно место или“ се бришат.

6. Во член 90 став 1 ред 3 по бројката „43“ да се додаде и бројката „156“.

7. Во член 102 став 2 ред 3 место зборот: „примил“ треба да стои „примал“.

8. Во член 110 став 1 точка 25 место зборот: „познато“ да стои „познатно“.

9. Во член 120 по став 2 треба да се додаде нов став 3 кој гласи:

„Решение за оддалечување од органот односно од работното место донесува старешината на органот“.

10. Во член 137 се додава став 5 кој гласи: „Начинот на работењето на здравствената комисија од став 1 на овој член го пропишува Републичкиот секретар“.

11. Во член 148 став 1 точка 8 се брише, а постојните точки 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

Број 10-140

28 февруари 1973 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА СР МАКЕДОНИЈА

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 139, страна 560, книга VI е запишано под фирма: „Наша книга“ — новинско-издавачка кука за село — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Книжарница во Скопје, ул. „Кочо Рацин“ — кула 20-В, блок. В. Предмет на работењето на книжарницата е продажба на книжарски и други стоки, на мало.

Книжарницата е основана од „Наша книга“ — новинско-издавачка кука за село — Скопје, со одлуката број 1481 од 23.IX. 1971 година од одржаната седница на 22. IX. 1971 година.

Раководител на книжарницата е Китановски Никола.

Книжарницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Китановски Никола, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**
бр. 276 од 14. VI. 1972 г. (948)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1572, страна 326, книга VII е запишана под фирма: Рудник свинца ин топилница — Межица — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 6 во Скопје ул. „Гоце Делчев“ број 20. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со акумулатори „Весна“.

Продавницата е основана од Рудникот Межица, со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 5. XI. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Икономов Божидар, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**
бр. 280 од 13. VI 1972 год. (952)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 60, книга VII е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Филијала 1 — Скопје, со Скопје — Продавница број 15 во село Батинци, Скопско. Предмет на работењето на филијалата е промет со сите видови и типови на брашно, жита и производи од нив, ориз, грав, тестенини, сточна храна и други прехранбени производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Жито Македонија“ — работна организација прехранбен комбинат — Филијала I — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 28. V. 1971 година.

Раководител на продавницата е Арслановски Ајрула.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**
бр. 185 од 23. II. 1972 година. (953)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 61, книга VII е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Филијала II — пекарство — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Скопје, населба Сингелик, спроти осмолетката. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб, бели печива, млеко и млечни производи, само пакувани, пиво и кисела вода.

Продавницата е основана од Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала II пекарство — Скопје, со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 8. I. 1971 година.

Раководител на продавницата е Јованчевски Петар Будимир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**
бр. 135 од 13. VI. 1972 г. (954)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 139, страна 560, книга VI е запишана под фирма: „Наша книга“ — новинско-издавачка кука за село — Скопје — Организација на здружен труд,

без својство на правно лице — Книжарница во Титов Велес, ул. „Алексо Домниев“ број 2. Предмет на работењето на книжарницата е промет, на мало, со книжарски стоки.

Книжарницата е основана од „Наша книга“ — новинско-издавачка кука за село Скопје, со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 22. IX. 1971 година.

Книжарницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Слабев Благоја, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 277 од 14. VI. 1972 година. (955)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 526, страна 61, книга VII е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 12 во Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб и бело печиво.

Продавницата е основана од Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Тетово, со одлуката број 02-3223/1 од 8. XII. 1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 7. IX. и 8. XII. 1971 година.

Раководител на продавницата е Панчески Димче.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 201 од 13. V. 1972 година. (956)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1087, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница за леб и бели печива во село Негорици, Гевгелија. Предмет на работењето на продавницата е трговска дејност, на мало — промет на леб и бели печива.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија, со одлуката бр. 02-6102/5 од 3. XI. 1970 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 26. X. 1970 година.

Раководител на продавницата е Делев Андон. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 536 од 27. VI. 1972 година. (971)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 167, страна 237, книга II е запишана под фирма: Сточарско стопанство „Напредок“ — Гостивар — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница „Шар“ — во Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ број 32. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувовмесни производи.

Продавницата е основана од Сточарското стопанство „Напредок“ — Гостивар, со одлуката бр. 02-856 од 21. X. 1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 21. X. 1971 година.

Раководител на продавницата е Никола Варев Наумоски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 268 од 13. VI. 1972 година. (972)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 147, книга VII е запишана под фирма: „Интеримпекс“ — претпријатие за меѓународна трговија и застапување на странски фирми, внатрешна трговија и туризам — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје — Кебапчилница „Бит пазар“ — Скопје, ул. „Бит пазар“. Предмет на работењето на Кебапчилницата е вршење на угостителски услуги: скара, безалкохолни пијалоци а во рамките на дејноста на организацијата на здружен труд.

Кебапчилницата е основана од „Интеримпекс“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје, со одлуката број 02-1392 од 27. X. 1971 година, од одржаната седница на 27. X. 1971 година.

Раководител на Кебапчилницата е Марковски Русе.

Кебапчилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 119 од 22. VI. 1972 година. (973)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 147, книга VII е запишана под фирма: „Интеримпекс“ — претпријатие за меѓународна трговија и застапување на странски фирми, внатрешна трговија и туризам — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје — Ресторан за самопослуга „Златна виљушка“ — Скопје. Предмет на работењето на ресторанот е вршење на угостителски услуги, а во рамките на одобрената дејност на организацијата на здружен труд.

Ресторанот е основан од „Интеримпекс“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје, со одлуката бр. 02-283 од 22. III. 1972 година, од одржаната седница на 10. II. 1972 година.

Раководител на ресторанот е Павловски Павле.

Ресторанот за самопослуга „Златна виљушка“ — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 301 од 22. VI. 1972 година. (974)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 240, книга VII е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со железни, метални, технички и електротехнички материјали „Технометал Македонија“ експорт-импорт — Скопје, Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Складиште — Скопје, „8 колосек“ ул. „256“ бб. — Скопје. Предмет на работењето на складиштето е ускладиштување и промет, на големо, на сите видови автоделови, прибор и опрема, електротехнички материјали и опрема, железарија, железна галантерија и алатки.

Раководител на складиштето е Илиевски Здравко.

Складиштето е основано од работничкиот совет на Претпријатието „Технометал Македонија“ увоз-извоз — Скопје, со одлуката бр. 696 од 30. XII. 1971 година.

Складиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 300 од 23. VI. 1972 година. (975)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 226, книга VII е запишана под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница за самопослужување во Скопје, ул. „Партизанска“, кула 6. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови колопијални и индустриско-прехранбени производи за потребите на домаќинството.

Продавницата е основана од „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски стоки и прехранбени стоки — Скопје, со одлуката бр. 02-6060 од 10. V. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 9. X. 1971 година.

Раководител на продавницата е Гиновски Степан Санде.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 530 од 21. VI. 1972 година. (976)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 178, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ увоз извоз — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 107 во село Глуво, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинството.

Продавницата е основана од „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 3. XII. 1972 година.

Раководител на продавницата е Живковска Живка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 534 од 21. VI. 1972 година (978)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 327, страна 465, книга II е запишана под фирма: Комунално претпријатие за вршење на занаетчиски услуги „Сервис“ — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Сервис во село Теарце. Предмет на работењето на сервисот е вршење услуги — поправки на електротехнички уреди, електро-термички уреди и РТВ.

Сервисот е основан од Комуналното претпријатие „Сервис“ — Тетово, со одлуката бр. 01113/1 од 8. III. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 25. II. 1972 година.

Раководител на сервисот е Србиновски Цветанов Гаврил.

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. бр. 245 од 15. VI. 1972 година. (980)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 22, 23 и 24 од Правилникот за работни односи и член 44, точка 10 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/62), Советот на Медицинскиот факултет — Скопје распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Еден редовен професор по предметот Микро-биологија,
2. Еден редовен професор по предметот Офталмологија, и
3. Еден редовен професор по предметот Педијатрија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени согласно член 129, 130 и 131 од Законот за високото школство на СРМ.

Молбите комплетирали со список на трудови се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Рок на пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (277)

ООЗТ Стоковна кука „26 Јули“ — Скопје, Организација во состав на трговското претпријатие „Интерпромет“ — Скопје

ОГЛАСУВА

потреба од пополнување на работното место

СЕКРЕТАР

Услови:

— завршен правен факултет со 5 години работен стаж на соодветно работно место, или

— завршена виша управна школа со над 3 години работен стаж на соодветно работно место.

Молбите со соодветната документација да се доставуваат до ООЗТ Стоковна кука „26 јули“ — Скопје, улица „Крсте Мисирков“ бр. 63.

Огласот е отворен 15 дена од неговото објавување. (275)

Конкурсната комисија при подрачната Здравствена станица — Виница

распишува

КОНКУРС

за пополнување на упразнетото работно место секретар на станицата

Услови:

Покрај општите услови за засновање на работен однос, предвидени со ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови, и тоа:

— да има висока школска наобразба, економски или правен факултет, со две години работен стаж;

— да има виша школска наобразба, економска или правна насока, со над пет години работен стаж.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до конкурсната комисија при подрачната Здравствена станица во Виница.

Некомплетираните документи нема да бидат земени предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (276)

Советот на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, врз основа на точката XVII, став 2, точка 6 од Одлуката за начинот на остварувањето на самоуправните права во Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

распишува
КОНКУРС

за пополнување на работното место

1. Началник во Одделението за финансирање и анализа на здравственото осигурување.

Услови:

Правен факултет и 8 години работно искуство. На работното место може да се прими на работа и работник со помало работно искуство.

Молбите се доставуваат до Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. Со молбите да се достават: диплома за степенот на образованието, извод од матичната книга на родените, уверение за здравствената состојба и доказ за движењето во службата.

Некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Стручната служба на Заедницата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (329)

Врз основа на одлуката на Собирот на работната заедница, Медицинско-педагошкото советува-лиште — Скопје

распишува
КОНКУРС

за работното место лекар стоматолог — ортодонт

Услови:

Покрај општите услови предвидени со ОЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

- завршен стоматолошки факултет,
- завршена соодветна специјализација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (328)

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје

распишува
КОНКУРС

за избор и реизбор во следните звања и предмети:

1. еден наставник во сите звања по предметот Типологија на шумите и пасиштата;
2. еден наставник во звањето предавач или во повисоко звање по предметот Метеорологија со климатологија; и
3. еден асистент по предметот Искористување на шумите.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школоство на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, потврда за регулирана воена обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во три примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид за разгледување. (327)

Конкурсната комисија при „Интерпромет“ — ООЗТ Стоковна кука „26 јули“ во Скопје,

распишува
КОНКУРС

за директор на Стоковната кука (реизбор)

Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните:

— да имаат завршен економски или правен факултет со 5 години работно искуство на раководно работно место во трговијата;

— да имаат завршено соодветна виша школа, односно стручна подготовка со 8 години работно искуство на раководно место во трговијата;

— да имаат завршено средна школска односно стручна подготовка со над 10 години работно искуство на раководно работно место во трговијата;

— да не е осудуван за кривични дела предвидени и казниви по чл. 55 од Основниот закон за стопанските претпријатија;

— да не му е забрането со судска одлука обавување должност на директор.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите и другите документи да се доставуваат до конкурсната комисија при „Интерпромет“ — Стоковна кука „26 Јули“ — Скопје. (325)

Советот на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје

распишува
КОНКУРС

— за еден наставник (во сите звања) по предметот логика,

— за еден наставник (во сите звања) по предметот полска литература,

— за еден наставник (во сите звања) по предметот методика на наставата по филозофија,

— за еден лектор по англиски јазик,

— за еден лектор по руски јазик,

— за еден асистент при Катедрата за германски јазик и литература,

— за два асистента при Катедрата за славистика,

— за два асистента при Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ,

— за два асистента при Катедрата за филозофија,

— за еден асистент при Катедрата за педагогија,

— за еден асистент при Катедрата за историја.

Пријавите таксирани со по 1 динар, останатите документи и научни и стручни трудови (во колку има такви), по еден примерок да се доставуваат до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (330)

ИСПРАВКА

Во објавениот конкурс на Советот на Шумарскиот институт — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 40 од 6 декември 1972), на страна 889, првиот став на конкурсот се изменува и треба да гласи:

„КОНКУРС

за избор на еден соработник во Шумско-експерименталната станица — Битола во звање виш научен соработник“

Од Советот на Шумарскиот институт — Скопје

Советот на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, врз основа на точката XVII, став 2, точка 6 од Одлуката за начинот на остварувањето на самоуправните права во Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,

распишува
КОНКУРС

1. Еден приправник за стручен соработник во дирекцијата;
2. Еден приправник за референт за пензиско и инвалидско осигурување во Одделението за странско осигурување;
3. Еден приправник за референт за решавање правата на осигурениците во прв степен во Одделението за пензиско осигурување; и
4. Еден приправник референт за ревизија, жалби и управни спорови во Одделението за инвалидско осигурување.

Услови: Завршен правен факултет.

Молбите се доставуваат до Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Со молбите да се достават: диплома за степењот на образованието, извод од матичната книга на родените, уверение за здравствената состојба и доказ за движењето во службата.

Некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Стручната служба на Заедницата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (374)

Врз основа на член 136 од Привремениот статут на Стопанската банка — Скопје, Конкурсната комисија на Стопанската банка — Филијала — Берово,

распишува
КОНКУРС

за пополнување на упразнето работно место: директор на Стопанската банка — Филијала — Берово

Услови:

Кандидатот, покрај општите услови предвидени во ОЗРО, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено економски или правен факултет, со 9 години работен стаж од кои 4 години на раководно работно место.

Со молбата кандидатите треба да ги достават и следните документи:

- препис од дипломата за завршен факултет,
- потврда за работниот стаж,
- лекарско уверение,
- уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага, и
- куса биографија.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Стопанската банка — Филијала — Берово — Конкурсна комисија.

Непотполните документи нема да се земаат предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (373)

НАСКОРО ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

со објаснувања и обрасци

Приготвиле: Вера Терзиева и Новак Марковски, советници во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација

Збирката ги содржи сите прописи за изборниот систем во организациите на здружениот труд, и тоа:

— Законот за основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд;

— одредбите од Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управување во работните организации што се во сила;

— одредбите од Законот за избирачки списоци што се однесуваат на избирачките списоци во работните организации; и

— Резолуцијата за остварување на Уставниот амандман XV.

Збирката содржи и објаснувања на прописите за изборниот систем, кои ќе ја олеснат примената на Законот за основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд и ќе значат голема помош за поблиско уредување на прашањата во врска со изборите со општите акти на организациите на здружениот труд.

Во Збирката се разработени тезите за општиот акт за избор на работнички совети и други органи на организациите на здружениот труд.

Во Збирката се разработени тезите за општиот ства во врска со изборот и отповикувањето на членовите на работничкиот совет, како и за именувањето и разрешувањето на директорите.

Цена 45.— динари.

Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна
60. Закон за тутунот — — — — —	225
61. Закон за Републичкиот фонд за инвестиции во здравството — — — — —	229
62. Закон за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1971—1975 година — — — — —	230
63. Закон за данок на приходот од изнајмени увезени филмови — — — — —	231
64. Закон за изменување и дополнување на Законот за определување стапката на придонесот за запослување — — — — —	232
65. Одлука за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1973 година — — — — —	232
66. Одлука за формирање на Комисија за проучување на прашањата на заштитата на човековата околина — — — — —	234
67. Одлука за утврдување престанок на пратнички мандат на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на СРМ — — — — —	234
68. Препорака за натамошно подобрување на состојбата на крводарителството — — — — —	235
69. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на користење на повластите и за пресметување на надоместоците за искористените повластици — — — — —	235
Исправка на Законот за внатрешни работи	236